

Новогодишни честитки

Прва детска амбасада во светот - Меѓаши



Кога еден граѓанин, компанија, корпорација, владина институција или граѓанска организација помага во нешто, не е важно само тоа што го прави - да го прави од срце, туку и да знае дека тоа е вистинското нешто, вистинското време и вистинскиот избор! Ние од Првата детска амбасада во светот Меѓаши Ви нудиме можност преку купување новогодишни честитки да им помогнете на децата на кои им е потребен разговор и разбирање, да помогнете на децата кои не одаат на училиште и кои се дел од нашиот Дневен центар, како и во реализација на сите оние активности за кои Меѓаши се залага и ги спроведува.




Мотив 1



Мотив 2



Мотив 3



Мотив 4



Мотив 5

Можеби не е толку неопходно но сепак важно е да знаете дека со купувањето на честитките помагаат во спроведувањето на активностите на една домашна граѓанска организација која веќе петта година по ред е на прво место по доверба меѓу граѓаните и која зад себе има богата историја. Детската амбасада Меѓаши веќе 21 година е посветена на поддршка на најнемоќните – децата жртви на војни, деца кои се злоупотребувани, занемарени, оставени сами на себе... Помогнавме на илјадници деца а сето тоа не ќе беше можно без поддршката од многубројни поединци, компании, институции...

Им се благодариме на сите досегашни и идни поддржувачи.



Мотив 6



Мотив 7



Мотив 8



Мотив 9



Мотив 10



Мотив 11



Мотив 12



Мотив 13

Минапогодишни мотиви

Честитките со мотив 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 се со димензии 16,5 x 12 cm преклопени или 16,5 x 24 cm отворени, а мотивите 12 и 13 се со димензии 20 x 10 cm преклопени или 20 x 20 cm отворени. Овогоднешните честитки (м1, м2, м3, м4, м5) се со цена од 35, 00 денари со вклучен плик, а мотивите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 кои се минапогодишни и се во ограничени количини, се со цена од 25, 00 денари со вклучен плик. Во цената на честитките не е вклучен ДДВ, бидејќи Првата детска амбасада не е даночен обврзник. Внапрешноста на испите е празна, со можност за дополнително печатење на сопствена порака или лого. Доколку порачката е над 100 парчиња, цената на дополнителното печатење е 6, 00 денари во црно-бело и 9, 00 денари во боја. За нарачка поголема од 500 парчиња дополнителното печатење на црно-бела порака и лого е бесплатно. Доколку порачката е поголема од 150 парчиња за градот Скопје доставувањето го вршиме ние до Вашата адреса, без Ваш надомест.

Од оваа година, за секоја порачка над 200 честитки има можност и за персонализација на истите - обрќање со име и презиме до личноста на која ја праќате честитка, со што Ви овозможуваме уште попрофесионално честитање на празниците и промовирање на вашата компанија.

Честитките можете да ги порачате на телефонскиот број и факс: 02/2465 - 316, по пошта на ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 22 а, 1000 Скопје, на електронска пошта: info@childrensembassy.org.mk или да дојдете во просториите на Првата детска амбасада во светот - Меѓаши.